

изложби

Предизвикот на несовршеноста на просторот

• (КОН ИЗЛОЖБАТА НА ИНСТАЛАЦИИ И ОБЈЕКТИ ОД 21 УМЕТНИК ВО ЧИФТЕ АМАМОТ ВО СКОПЈЕ)

Появата на инсталацијата како нов уметнички медиум, поврзан со истражувањата на самиот простор во кој уметникот го поставува своето дело, наметна една потреба од откривање невообичаени простори за изложување кои со своите специфики нудат поголем предизвик од галериските и музејските сали. Така, додека во чистите бели изложбени амбиенти (при изградбата на најновите музејски проекти веќе се избегнува стерилизноста на модернистичките градби) современите уметници прибегнуваат кон изградба на сопствени интимни простории, изложувањето во непрофесионален, стар и запуштен простор без инсталација и други потребни услови, но атрактивен според својата архитектура, историја и функција, нуди сосема поинаков пристап: едно прилагодување, истакнување и прагматичка употреба на сите оние специфични и уникатни елементи: флексибилниот простор го заменува совршено галериско студијило со топлата интимност на домот.

Изложбата во Чифте амамот во Старата чаршија е поттикната токму од ваквите размислувања и од некои уметници со поголемо искуство во вакви проекти (на пример, изложбата во истниот Амам минатата година). Фактот што и овој пат како иницијатори се појавуваат самите автори (изложбата нема куратор) влијаел врз целиот процес и квалитетот на поставката. Имено, во некои од премиите од еден простор во друг или во салите каде што има повеќе од едно дело се појавуваат нарушувања на првобитната замисла на авторите поради нивната взајемна некоординираност. Од друга страна, отсъството на заедничка тема и каква било селекција влијаело врз разнородноста на делата: тоа навистина изложбата ја прави неизедначена според квалитетот, но несекојдневна според експериментирањето со различни идеи и материјали.

Делата кои реферираат директно на функцијата на просторот, турска

баша во која, поради изолираноста на двете дела, истовремено можеле да се бањаат и мажи и жени, се најброжни. Водата, женското тело, машкиот поглед и воопшто, дихотомијата машко/женско навестена во името на Чифте амамот, се присутни како индиректни алузи или како директни асоцијации во инсталациите на Искра Димитрова, Роберт Јанкулоски, Мирослав Стојановски, Моника Мотеска, Лилјана Гузелова, Исмет Рамичевски, Дејан Спасовски, Вана Урошевски и Златко Каџи-Пецов. Самата архитектонска детерминираност влијаела врз делата на Атанас Атанасоски, Жарко Башевски, Дијана Томиќ-Радевска, Славчо Соколовски и Елизабета Аврамовска, кои тргнуваат од материјалот, светлината, декорацијата или начинот на градење, но и врз Антони Мазневски – како совершенство нарушено од некој дефект.

Анета Светиева, Мирна Арсовска, Станко Павлески, Маргарита Киселичка-Калајчиева, Златко Трајковски и Светлана Коруновска Адигорова создаваат дела кои не се директно поврзани со самиот простор, туку за своја појдовна точка ја земаат трансформацијата на телото, духовното наследство или елементи од просторот во редуцирана знаковност. Богдан Грабулоски, Виолета Блажевска и Катерина Маџар-Слатинец, пак, усвитена жица ја третираат како комуникациски знак за нивните разговори околу овој проект. Симон Узуновски овој пат реферира на нешто што е сосема различно од размислувања за просторот во минатото: тој своето дело го гради како отпор на сегашната реалност.

Главниот квалитет на оваа изложба е токму можноста уметниците да ги презентираат своите најнови размислувања, неограничени од некоја однапред зададена тема, со што критиката може да има увид во нивните интимни интереси, ослободени од директно влијание на институциите кои не секогаш го следат сензibilitетот на авторите или пак се не пропустливи за неискусните и помлади имиња.

Сузана МИЛЕВСКА